

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИСПЛАТА НА ПЛАТИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.147 од 27.08.2015 година

Член 1

Во Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 70/94, 62/95, 33/97, 50/2001, 26/2002, 46/2002, 37/2005, 121/2007, 161/2008, 92/2009, 97/10, 11/12, 145/12, 170/13 и 139/14) во членот 12 став 1 зборовите: „500 до“ се бришат.

Ставот 2 се брише.

Ставот 3 се менува и гласи:

„Глоба во износ од 100 до 150 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот 1 на овој член на функционерот кој раководи со органот или друго овластено лице во правното лице.“

Ставот 4 се брише.

Член 2

Членот 12-а се менува и гласи:

„(1) За прекршоците од членот 12 од овој закон прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува надлежниот суд.

(2) Овластените службени лица кај надлежниот орган на државната управа надлежни за спроведување на примената на овој закон, пред да поднесат барање за поведување на прекршочна постапка, се должни на одговорното лице во правното лице или од него овластено лице да му издадат прекршочен платен налог согласно Законот за прекршоците.

(3) Овластените службени лица од став 2 на овој член се должни да водат евиденција за издадените прекршочни платни налози и за исходот на покренатите постапки.

(4) Во евиденцијата од ставот (3) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на прекршочиот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.

(5) Личните податоци од ставот (4) на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.

(6) Министерот надлежен за работите од областа на трудот ја пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.“

Член 3

По членот 12-а се додава нов член 12-б кој гласи:

„Член 12-б

Одмерувањето на висината на глобата за правното лице се врши согласно Законот за прекршоците.“

Член 4

Подзаконскиот акт чие донесување е утврдено со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 5

Се овластува Законодавно - правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за исплата на платите во Република Македонија.

Член 6

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.